

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 312

29 декември 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4273. Указ бр. 4 од Претседателот на Република Северна Македонија	2	4276. Листа на земјоделски производи со потекло од Обединетото Кралство за увоз во Република Северна Македонија во 2021 година (нулта тарифа во рамки на квоти)	13
4274. Одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за водозафатниот објект извор „Рашче“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ	2	4277. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2020 година	17
4275. Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадената вредност при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација	8	4278. Програма за изменување на Програмата за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2020 година	17
		4279. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија	18
		4280. Тарифен систем за изменување на Тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас	18
		4281. Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија	19
		Огласен дел	1-124

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4273.

УКАЗ Бр. 4

Од 29 декември 2020 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020), и член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/2020)

СЕ ОТПОВИКУВА

полковник КУЗМАНОВ ДОНЧЕ

ОДБРАНБЕНО АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ЦРНА ГОРА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И РЕПУБЛИКА КОСОВО

ФЧ: полковник, по формација полковник
лична ВЕС: 31539

Овој Указ да се изврши на 29.12.2020 година.

Бр. 08-1561/1
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4274.

Врз основа на член 96, став (1) точка (1), став (4) и став (7) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ ЗА ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ ЗА ВОДОЗАФАТНИОТ ОБЈЕКТ ИЗВОР „РАШЧЕ“, МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, УСЛОВИ, НАЧИН НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ И КАРТОГРАФСКИ ПРИКАЗ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат заштитните зони на водозафатниот објект извор „Рашче“ кој е во интерес на јавното водоснабдување на вода наменета за консумирање од страна на човекот, за Градот Скопје.

Член 2

Околу водозафатниот објект изворот „Рашче“ од член 1 на оваа одлука се определуваат четири заштитни зони и тоа:

1. Прва потесна заштитна зона (зона на строг санитарен надзор);
2. Прва поширока заштитна зона;
3. Втора заштитна зона (зона на санитарно ограничување);
4. Трета заштитна зона (зона на хигиенско – епидемиолошко следење и набљудување).

Член 3

Границата на прва потесната заштитна зона (зоната на строг санитарен надзор) е непосредниот простор околу местото на зафаќање на водата наменета за пиење и за дистрибуција на водата. Првата потесната заштитна

зона го опфаќа изворот Рашче (каптажа Рашче I и каптажа Рашче II), потоа водозафатните објекти со сите придружни објекти, дренажни галерии, електро опрема, бетонска комора, пумпна станица, бетонски канал за одведување на вишокот на вода, канал за дренажа на површинските води како и објект за надлежен чувар во период од 24 часа во текот на денот.

Прва потесната заштитна зона за водозафатот за градот Скопје зафаќа површина од околу 36 хектари и се протега почнувајќи од најсеверната точка Т – 1 до точка Т – 16 правец границата се движи покрај асфалтираниот пат по веќе постоечката жичана ограда, во близина на река Вардар. Од точка Т – 16 го менува правецот во северозапад и запад, се движи во подножје на масивот Жеден до најсеверната точка Т – 1 која се спојува со жичаната ограда.

Зоната е прописно уредена и оградена со бодликава жица прицврстена за бетонски столбови во сите правци околу зафатот на изворот „Рашче“.

Член 4

Границата на првата поширока заштитна зона се протега почнувајќи од најсеверната точка Т – 1 се наоѓа во долот, меѓу ридот Станковац и Мазлишке, во близина на површинскиот водотек – Трска. На исток, таа продолжува по геолошка граница на мермерите со радушките серпентинити се до точка Т – 2 која се наоѓа на границата со Косово. До точка Т – 3 границата се движи по граничната линија со Косово и на овој дел се поклопува со границата на втората заштитна зона. Од оваа точка, таа се спушта кон југ, го заобикоува рудникот Радуш и продолжува кон исток по граница на серпентинитите се до точка Т – 4. Од тука, границата се спушта во правец југо исток кон река Вардар, цело време движејќи се по геолошка граница на Жеденскиот масив. Од пресечна точка Т – 5 таа го менува правецот кон исток, движејќи се низ геолошката граница на мермерите, до точка Т – 6. Од оваа точка, границата се движи главно во правец југ, југо – запад, пресекувајќи ја река Вардар, над село Рашче и село Бојане, до точка Т – 9. Во правец југ, се спушта по геолошка граница на Жеденскиот масив до точка Т – 13 каде го менува правецот во запад се до точка Т – 15. Од оваа точка, до последната, крајна точка Т – 19, границата се движи строго по геолошката граница на Жеденскиот мермерен масив, од каде во правец исток се затвора во почетната Т – 1 каде завршува.

Член 5

Границата на втората заштитна зона (зона на санитарно ограничување) го опфаќа просторот на Долен Полог од каде се врши активно прихранување на Жеденската акумулација, ја опфаќа Дервенска клисура и ободот на Скопска котлина, движејќи се низ сливното подрачје на изворот.

Границата на втората заштитна зона, започнува со најсеверната точка Т – 1 која се наоѓа на границата со Република Косово. Во правец исток, се движи по границата со Косово се до точка Т – 2 каде го менува правецот кон југ, следејќи го сливното подрачје, минувајќи низ највисоките точки на Косматица, Орљак, Мадем и Кале. Од тука, границата го сече регионалниот пат Скопје – Радуш и реката Вардар до точка Т – 3 која се наоѓа на патот Радуш – извор Рашче. Од југоисточна страна, го опфаќа село Рашче и низ Полјаково Брдо (431 м н.в.), се движи до кота 567 каде се наоѓа точка Т – 5. Од тука, границата се движи главно во правец запад и југо – запад, опфаќајќи ги Копаница и Бојане се до точка Т – 9 која се наоѓа на автопатот Скопје – Тетово, Е – 65. Во правец запад, границата се движи по автопатот се до точка Т – 12 која се наоѓа на околу 400 м од лева страна на река Вардар. Од тука, границата продолжува низ котлинскиот дел, опфаќајќи ги Палатица и Требош во правец северо – запад до точка Т – 13 која се наоѓа на патот Цепчиште – Јажинце. Од точка Т – 14 до точка Т – 16, границата е геолошка. Се движи во подножјето на Шар Планина, на геолошка граница ме-

ѓу квартерните седименти и палеозоикот на Шара. Од точка Т – 16 до точка Т – 1, границата се движи по патот R 1203, Тетово – Јагинце.

Член 6

Границата на третата заштитна зона (зона на хигиенско – епидемиолошко следење и набљудување) го опфаќа просторот на поширокото сливно подрачје, од било то на Шар Планина, движејќи се по државната граница, преку Вардар и ободот на Скопска Котлина, по билото на Сува Гора, делови на Бистра, Ничпурска планина, преку Враца и Рудока, повторно до Шара.

Границата на третата заштитна зона, започнува со најсеверната точка Т – 1 се наоѓа на Љуботен на надморска висина од 2498 м, на границата со Република Косово. Во правец исток и југо – исток, границата се движи цело време по државната граница, се до точка Т – 6 во Горни Води. Од самиот почеток, Т – 1 до точка Т – 10, границата се поклопува со границата на втората заштитна зона со што се затвора сливното подрачје од источна и југо – источна страна. Од точка Т – 10, границата се спушта во правец југ – југозапад кон Сува Гора каде се движи низ нејзиното било до точка Т – 13 која се наоѓа на граница со Националниот парк „Јасен“. Од тука, границата продолжува во правец запад и југо – запад, движејќи се низ билото на Сува Гора, опфаќајќи го сливното подрачје низ Аѓиошка Бачила 1765 м н.в., Кодра Таурли (1307 м), Дупен Камен (1857 м), Гури Пекет (1794 м), Чакулова Карпа (1400 м), Црн Камен (1064 м), до точка Т – 18 која се наоѓа на 30 м до Србинова Река. Во правец југ, продолжува да се движи низ билото на Сува Гора, се до точка Т – 19 која се наоѓа на врвот Ронза на 1391 м н.в. Оваа точка е воедно и најјужната точка на границата на третата заштитна зона. Од оваа точка во правец северо – запад под остра линија и агол од 234°, границата се движи до точка Т – 20 во непосредна близина на патот Кичево – Гостивар. Од точката Т – 19 до кота 1325 м на Боин Брег, границата се поклопува со трета заштитна зона на Вруток. Од точка Т – 20 до Т – 21, остра граница минува над село Вруток до Грагор на кота 1013. Низ Орлов Камен, ја сече Вруточка а потоа и Дуфска Река, минува низ Боин Брег се до точка Т – 22 на кота 1650 м. Од ова точка, границата го менува правецот во северо – запад кон билото на Ничпурска Планина, минувајќи низ Бунец 1595 м н.в., Мала Планина 1798 м, до точка Т – 23 на кота 1991 м на Врбенска Планина. Во правец северо – исток, минува низ Морава (2147 м) каде повторно го сменува правецот во северо – запад и минувајќи низ Лера (2194 м) се движи по билото на Ничпурска Планина до точка Т – 27 на кота 2080 м. Од ова точка, границата го задржува правецот северо – запад се движи кон билото на Враца и Рудока. Т – 28 е најзападна точка. Од неа, границата на заштитната зона, до почетната точка Т – 1 се движи цело време по државната граница со Република Косово со што се затвора границата на третата заштитна зона.

Член 7

Заштитните зони од член 2 на оваа одлука се означуваат на теренот со предупредувачки знаци и информативни табли, а потесната заштитна зона I е оградена со метална жичана ограда во висина доволна да спречи неконтролиран влез на лица и животни.

Информативните табли да имаат облик на правоаголник со димензии 1000x800 мм и се поставуваат на два метални столбови со минимална висина 1600 мм.

Основната боја на ознаките е бела, а на буквите е црвена боја.

Член 8

Во прва потесната заштитна зона (зона на строг санитарен надзор) се забрануваат сите дејствија и активности, со цел заштита на изворот „Рашче“ од загадување, освен дејствија кои се преземаат за одржување и подобрување на функционалноста на зафатите Рашче I и Рашче 2.

Првата потесна заштитна зона задолжително е под постојана 24/7 чуварска служба и/или видео надзор.

Во подрачјето на првата потесна заштитна зона дозволен е пристап на вработени и ангажирани лица во функција на обезбедување и одржување на системот, надлежните државни инспектори за храна од Агенцијата за храна и ветеринарство, надлежни инспектори од областа на животна средина за време на вршење на официјална контрола, овластени лица од Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, како и на лица со прибавено одобрение од јавното претпријатие кое стопанисува со изворот Рашче, Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ - Скопје.

Во првата потесна заштитна зона не треба да се врши ниту една активност освен оние кои се поврзани со сафаќање, преработка и пренос на водата во водоснабдителниот систем.

Член 9

Во првата поширока заштитна зона, се забрануваат сите активности и дејности од страна на човекот, како што се:

- изведба на објекти со кои се менува режимот на површинските и подземните води, освен за регулација на коритото на река Вардар во функција на заштита на изворот Рашче;
- ископи за било какви потреби во водоносниот слој (издланската зона) и изградба на објекти и градби под ниво на подземна вода;
- изградба на бунари за експлоатација на подземна вода, освен за водоснабдување;
- изведба на истражни дупнатини освен за истражување и мониторинг на подземните води на изворот Рашче;
- намалување на горниот заштитен слој на почвата, освен при изградба на градежни објекти за кои не е предвидена забрана во овие мерки;
- истражување и експлоатација на секаков вид минерални сировини, вклучувајќи и песок и чакал;
- депонирање на секаков вид на отпадни материи и смет (комунален, градежен, рударски, индустриски, металуршки и др.);
- испуштање на непочистени комунални, индустриски отпадни води;
- неконтролиран транспорт, складирање, користење и испуштање на течности кои по својот состав се опасни за подземните води (нафта и нејзини деривати, киселини, отровни и радиоактивни материи и други опасни материи);
- испуштање на нетретирани атмосферски отпадни води од сообраќајници од регионален, магистрален карактер и автопатишта;
- изградба на објекти како: индустриски, туристички, воени полигони, хидротехнички објекти - освен за потреби на водоснабдување на населени места;
- изградба на бензиски пумпи, автомеханичарски сервиси, стопански гаражи, сервиси за перење на возила и други објекти кои се ризици по однос на загадување на подземните води;
- воени или бегалски кампови и други видови на организирано задржување на луѓе;
- интензивно сточарство и земјоделско производство, освен за индивидуални потреби на населението од постоечките населени места, без користење на минерални ѓубрива, пестициди и друго;
- изградба на фарми за стока и живина, кланици, бачила, рибници и слично;
- сеча на шума;
- други видови на активности и дејности кои го загрозуваат квалитетот и квантитетот на подземните води;
- во првата поширока заштитна зона населените места да се опфатени со канализациски систем и функционална пречистителна станица, со континуиран мониторинг на пречистените отпадни води од страна на акредитирана/овластена лабораторија, согласно Законот за води;

- во првата поширока заштитна зона домаќинствата во населените места да се врши соодветно одлагање на отпадот од домаќинствата истото е потребно да биде организирано, од страна на општините согласно Законот за управување со отпад;

- општините кои влегуваат во границите на првата поширока заштитна зона да изготват План за постапување при хаварии;

- воспоставување на мониторинг мрежа во првата поширока заштитна зона за набљудување на квалитетот и квантитетот на подземните води во заштитните зони;

- првата поширока заштитна зона е под привремен надзор.

Член 10

Во втората заштитна зона се забрануваат поголем број на дејности, изградба на објекти и вршење на активности со кои може да дојде до загадување на подземната вода, а особено:

- испуштање на непрочистени комунални, индустриски и атмосферски отпадни води;

- експлоатацијата (вадење) на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и активности со кои се продлабочува или се оштетува речното корито и бреговите на површинските водотеци, освен во функција на подобрување на режимот на водите и заштита од штетно дејство на водите, со обезбедување на дозвола/ водостопанска согласност од надлежен орган;

- неконтролиран транспорт, складирање и испуштање на: нафта, нафтни деривати, киселини, масти и масла, отровни и радиоактивни материи и други опасни материи, освен за потреби на веќе постоечки објекти при што да се почитуваат мерките за заштита на животната средина предвидени со законот за заштита на животната средина;

- депонирање, складирање и расфрлање на цврст, градежен, комунален и друг вид на отпад и смет, надвор од организирани и уредени депонии;

- депонирање на индустриски рударски и металуршки отпад;

- намалување на горниот заштитен слој на почвата, освен при изградба на градежни објекти за кои не е предвидена забрана во овие мерки;

- изградба на септички јами, освен водонепропусни септички јами на локации каде не постои инсталирана канализациска мрежа;

- изведба на бунари за експлоатација на подземна вода освен: бунари за јавно водоснабдување и бунари за климатизација на објекти со целосно враќање на водата. За изведба на сите горенаведени бунари потребно е да се обезбеди дозвола од надлежно министерство;

- изградба на нови индустриски комплекси кои во технолошките процеси користат опасни и штетни материи, а постоечките да ги почитуваат мерките на заштита предвидени со добиените А или Б интегрирани еколошки дозволи;

- испуштање на непрочистени отпадни води во површински водотеци и наводнување на обработливо земјоделско земјиште со истите;

- директно испуштање на отпадните води во отворените водотеци се дозволува само откако ќе бидат прочистени, според критериумите за површински водотеци од II класа, согласно критериумите дадени во законските прописи и други плански акти;

- користење на минерални ѓубрива, пестициди, хербициди, фунгициди и слично;

- други видови на активности и дејности кои го загрозуваат квалитетот и квантитетот на подземните води;

- во втората заштитна зона понорите кои се јавуваат линиски по ободот на Жеден на потегот од Раотинце до Јегуновце потребно е да бидат заградени со жичана ограда и означени и да не се дозволува нивно пополнување, со секаков вид на отпад од страна на локалното население. За истите да се грижи Јавно претпријатие „Водовод и канализација“ – Скопје.

- во втората заштитна зона постоечките пропусни септички јами да се заменат со непропусни и редовно да се одржуваат;

- за населените места кои влегуваат во втората заштитна зона да се предвиди и изгради колекторски систем; како и да се уреди собирањето и одлагањето на сите видови на отпад;

- во втората заштитна зона да се реши проблемот со депонијата Југохром и комбинатот Југохром;

- воспоставување на мониторинг мрежа во втората заштитна зона за набљудување на квалитетот и квантитетот на подземните води во заштитните зони;

- општините кои влегуваат во границите на втората заштитна зона да изготват План за постапување при хаварии.

Член 11

Во трета заштитна зона (зона на хигиенско – епидемиолошко следење и набљудување) се забранува:

- испуштање на непрочистени отпадни води, нафта и нафтни деривати, киселини и други штетни, опасни и радиоактивни материи;

- депонирање на отпад, надвор од организирани, обезбедени и контролирани депонии;

- било какви индустриски, хемиски, металуршки и рударски депонии на опасен и штетен отпад;

- складирање на радиоактивни материи;

- нерегулиран транспорт и нерегуларно складирање на: киселини, масла, отровни, опасни, штетни материи;

- изградба на септички јами, освен водонепропусни септички јами на локации каде не постои инсталирана канализациска мрежа;

- неконтролирана сеча на шуми;

- изградба на индустриски комплекси кои во технолошките процеси користат опасни и штетни материи, освен со примена на посебни-строги мерки на заштита, исполнување на посебни услови и доколку со стручна експертиза се докаже дека нема да има штетно влијание врз квалитетот на подземните води;

- директно испуштање на отпадните води во отворените водотеци се дозволува само откако ќе бидат прочистени, според критериумите за површински водотеци од II класа, согласно критериумите дадени во законските прописи и други плански акти;

- во трета заштитна зона се забрануваат и други видови на активности и дејности кои го загрозуваат квалитетот и квантитетот на подземните води;

- во трета заштитна зона може да се спроведуваат мерки на одгледување, нега и обнова на шумите, пошумување со насади за обнова на шумите и пошумување на голини за заштита од ерозија, од страна на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – п.о. Скопје.

Член 12

(1) Картографски прикази на заштитните зони од член 2 на оваа одлука со размер 1:100 000 и 1:25 000 се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.

(2) Координати на заштитните зони од член 3, 4, 5 и 6 на оваа одлука се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа одлука.


Член 13


Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10562/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

ПРИЛОГ 1





ПРИЛОГ 2

Координати на прва потесна заштитна зона

Точка	x	y
T - 1	7520898	4655700
T - 2	7520903	4655650
T - 3	7520916	4655633
T - 4	7520975	4655569
T - 5	7521056	4655475
T - 6	7521028	4655405
T - 7	7520875	4655183
T - 8	7520850	4655133
T - 9	7520840	4655083
T - 10	7520828	4655075
T - 11	7520778	4655075
T - 12	7520963	4654610
T - 13	7520985	4654523
T - 14	7521046	4654485
T - 15	7520978	4654293
T - 16	7520945	4654261
T - 17	7520760	4654415
T - 18	7520675	4654528
T - 19	7520590	4654710
T - 20	7520548	4654858
T - 21	7520508	4654929
T - 22	7520631	4655095
T - 23	7520650	4655133
T - 24	7520694	4655199
T - 25	7520708	4655243
T - 26	7520705	4655293
T - 28	7520723	4655408
T - 29	7520799	4655629
T - 30	7520853	4655670
T - 31	7520860	4655688
T - 27	7520713	4655355

Координати на прва поширока заштитна зона

Точка	X	Y
T - 1	7515589	4663822
T - 2	7518819	4661162
T - 3	7518929	4661228
T - 4	7519983	4660355
T - 5	7519835	4659184
T - 6	7521004	4659426
T - 7	7521539	4657081
T - 8	7520345	4653721
T - 9	7514942	4651426
T - 10	7515863	4650608
T - 11	7515787	4649404

T - 12	7515186	4649219
T - 13	7515402	4648472
T - 14	7510350	4647514
T - 15	7506096	4650128
T - 16	7506076	4650691
T - 17	7513660	4655785
T - 18	7510859	4659958
T - 19	7513239	4663113

Координати на втора заштитна зона

Точка	X	Y
T - 1	7515826	4668824
T - 2	7521617	4661036
T - 3	7521079	4654445
T - 4	7521708	4653163
T - 5	7520788	4651372
T - 6	7520982	4650652
T - 7	7519610	4650145
T - 8	7517667	4650524
T - 9	7516388	4648732
T - 10	7509714	4647276
T - 11	7506979	4646770
T - 12	7505872	4649266
T - 13	7505059	4649301
T - 14	7499949	4653630
T - 15	7499514	4653312
T - 16	7510364	4667664
T - 17	7511613	4666491

Координати на трета заштитна зона

Точки	X	Y
T - 1	7510275	4673644
T - 2	7518376	4664463
T - 3	7518844	4661088
T - 4	7521611	4661038
T - 5	7522337	4656632
T - 6	7520957	4650593
T - 7	7514971	4644527
T - 8	7512977	4643818
T - 9	7508053	4627627
T - 10	7501934	4627075
T - 11	7501931	4626321
T - 12	7497162	4623856
T - 13	7497002	4620720
T - 14	7495354	4618015
T - 15	7495162	4615461
T - 16	7488589	4624496

T – 17	7486610	4625826
T – 18	7481122	4621375
T – 19	7478708	4624670
T – 20	7476973	4630122
T – 21	7479107	4631827
T – 22	7476039	4635676
T – 23	7477857	4635625
T – 24	7478959	4638863
T – 25	7481904	4641634
T – 26	7480106	4644782
T – 27	7479621	4648737
T – 28	7479603	4653655
T – 29	7483416	4659974
T – 30	7486719	4660225
T – 31	7487472	4661628
T – 32	7491469	4661492
T – 33	7495879	4666002
T – 34	7515824	4668827
T – 35	7522022	4659279
T – 36	7517169	4650334
T – 37	7479488	4626147
T – 38	7477707	4627427
T – 39	7481136	4646554
T – 40	7502676	4667679
T – 41	7513888	4672467

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

4275.

Врз основа на член 198 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 35/10, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), член 27-б став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19 и 267/20) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ДАНОК НА ДОДАДЕНАТА ВРЕДНОСТ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ - ДОБРА НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ СЕ ФИНАНСИРА СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА, СКЛУЧЕН МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ ДОНАТОРИ, ВО КОЈ ДОГОВОР Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ДАНОЦИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација.

Член 2

(1) Спроведувањето на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки - добра се остварува на барање на субјектот задолжен за спроведување на проектот - имплементатор и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот.

(2) Барање за остварување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект, се поднесува до Министерството за финансии на образец (А1-П/СД) во А-4 формат со бела боја, во два примерока.

(3) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложуваат следните документи:

1) копија од потврдата од Владата на Република Северна Македонија - Секретаријат за европски прашања за регистрација на проектот кој се финансира со парични средства на странски донатор врз основа на договор на Република Северна Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци која содржи:

- назив на проектот на македонски и англиски јазик;
- датум на започнување и датум на завршување на проектот;

- вредност на донацијата за соодветниот проект вклучувајќи го и износот на националното кофинансирање во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување;

- назив на имплементаторот - субјект задолжен за спроведување на проектот;

- корисник на проектот и

- датум на договорот кој е склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Северна Македонија;

2) фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател, а во кои како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот и во која како даночен број е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган. Лицата кои се овластени од страна на имплементаторот на проектот потребно е да приложат овластување од имплементаторот во кое ќе биде наведено дека стоките - добрата кои се увезуваат се за целите на проектот и

3) копија од Решение за регистрација на даночен обврзник во кое е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.

Член 4

(1) Врз основа на поднесеното барање од член 2 на овој правилник и документацијата од член 3 на овој правилник, се издава потврда дека проектот при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност.

(2) Доколку на подносителот на барањето му е издадена потврда од став (1) на овој член, при што увозот на стоки - добра за кои истата се однесувала не е извршен, а има промени во фактичката состојба која претходно била утврдена врз основа на документацијата која била доставена за цели на издавање на потврдата, при поднесување на ново барање за издавање потврда согласно член 2 на овој правилник, имплементаторот и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот треба да ја достави и претходно добиената потврда од став (1) на овој член во оригинал, со соодветно писмено образложение.

Член 5

Имплементаторот и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот кој сака да го оствари ослободувањето при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност, на царинскиот орган му доставува примерок од потврдата од член 4 став (1) на овој правилник во оригинал издадена од Министерство-то за финансии.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/14).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.20-9043/1

25 декември 2020 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р **Fatmir Besimi**, с.р.

Прилог**ДО:****МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ****БАРАЊЕ**

за остварување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект

Барам Министерство за финансии согласно член 198 став (1) точки 2) и 3) од Царинскиот закон и член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на додадена вредност да издаде потврда со која го потврдува остварувањето на ослободувањето при увоз на стоки - добра потребни за реализација на проектот, за стоки - добра содржани во ова барање:

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ:

Назив (име) на проектот:	
Број на проектот под кој е регистриран во Владата на Република Северна Македонија - Секретаријат за европски прашања:	
Даночен број на проектот:	
Назив (име) на имплементаторот на проектот:	
Име и презиме на одговорното лице:	
Краен корисник на проектот:	

2. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Име и презиме на лице за контакт:	
Телефонски број	
Е- пошта	

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТОКИ-ДОБРА ЗА КОИ СЕ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ:

Реден број	Број и датум на фактура /профактура /договор во кои се содржани стоките-добрата	Опис на стоките-добрата (марка,вид,тип,)	Тарифна ознака	Количина	Вредност на стоките-добрата во странска валута
1	2	3	4	5	6
ВКУПНО:					

Вкупната вредност на стоките-добрата за кои се бара ослободување според документот од странскиот испорачател е во износ од _____ изразена во странска валута.

4. ПОТВРДА ОД КРАЕН КОРИСНИК НА ПРОЕКТОТ:

Назив на крајниот корисник:	
Име и презиме на одговорно лице :	
Потпис на одговорно лице и печат:	
Потврдувам дека горенаведените стоки - добра кои се предмет на увоз се за цели на реализација на горенаведениот проект	

5. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО:

1.	копија од потврда од Владата на Република Северна Македонија - Секретаријат за европски прашања за регистрација на проектот.
2.	фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател, а во кои како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот и во која како даночен број е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.
3.	копија од Решение за регистрација на даночен обврзник во кое е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.
4.	овластување издадено од имплементаторот на проектот за лицата кои ќе вршат увоз на стоки - добра за цели на проектот.

Датум и место на поднесување

Барател
(функција, име, презиме и потпис на
овластено лице
за проектот)

МП

6. ПОДАТОЦИ ВО ПОТВРДАТА КОЈА ЈА ПОПОЛНУВА И ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

ПОТВРДА¹

Врз основа на барањето за издавање на потврда добиено на _____ година, Министерството за финансии, согласно член 4 од Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. _____), потврдува дека проектот:

Иназив и број на проектот, назначен на потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Северна Македонија-Секретаријат за европски прашања

1 Ве молиме овој дел да не го пополнувате, бидејќи истиот го пополнува Министерството за финансии

при увоз на стоки - добра во Република Северна Македонија согласно член 198 став (1) точка 2) и 3) од Царинскиот закон и член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на додадена вредност, наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност.

Ослободувањето се однесува за стоките - добрата наведени во следните документи кои се приложени кон барањето (фактура, про-фактура или договор за купопродажба) _____

Потврдата се издава во два оригинални примероци, од кои еден е за барателот, а другиот за потребите на Министерството за финансии.

(број на потврдата)

М. П.

(потпис на овластено лице)

(датум на издавање на потврдата)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4276.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за предвремена примена на Спогодбата за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.301/20) и член 8 од Спогодбата за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Министерството за економија ги објавува листите на стоки за 2021 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

ЛИСТА

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА (НУЛТА ТАРИФА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(се однесува на Член 27 став (3) (б))

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01-31.03.2021 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2021 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2021 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2021 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
093401	0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија, што не надминува 1% по маса: Во амбалажа, чија нето запремина не надминува 2 литри	28.000	27.000	27.000	27.000	кг	100
093054	0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија, што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	82.000	82.000	82.000	81.000	кг	100
093402	0403 10 11 0403 10 13 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6% Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6% Што надминува 6%	45.000	44.000	44.000	44.000	кг	100
093403	0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	5.000	0	0	0	кг	100
093055	0406 20 0406 30	Сирење и урда: Сирење струтано или во прав, од сите видови Сирење топено, освен струтано или во прав:	21.000	0	21.000	0	кг	70
093404	0406 90	Друго сирење:	23.000	22.000	22.000	22.000	кг	100
093405	0701 90 90	Компир, свеж или разладен; разладен: Друго: Друго	16.000	15.000	15.000	15.000	кг	100
093420	0703 10 19 50 0703 10 19 90	Кромид и алма: Друго: Од 01 април до 30 септември Од 01 октомври до 31 март	21.000	0	20.000	0	кг	100
093407	1512 19 90	Масла од сончоглед: Друго: Друго	14.000	0	0	0	кг	100
093043	1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	116.000	116.000	116.000	115.000	кг	70

093408	1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	70.000	70.000	70.000	69.000	кг	70
093409	2001 10 00 00	Краставици и корнишони приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	5.000	0	0	0	кг/нет еда	100
093158	2003 10 2003 90 10 00	Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот Agaricus: Трифли	7.000	0	0	0	кг/нет еда кг	100
093410	2005 20 20 2005 20 80	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незафрзнат, освен производите од тар. број 2006: Компир: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација Друго	10.000	0	10.000	0	кг	100
093411	2005 40 00	Грашок (Pisum sativum), приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незафрзнат	8.000	0	0	0	кг	100
093546	2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	21.000	0	20.000	0	кг	100

**ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ СО ТАРИФНИ КВОТИ)**

Анекс IV (в)		(се однесува на Член 27(3) (в))					Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
Број на квота	Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01-31.03.2021 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2021 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2021 г.	Квота за период 01.10-31.12.2021 г.		
093036	0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	27.000	0	0	0	кг	50
093172	0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	68.000	68.000	68.000	68.000	кг	70
093171	0406	Сирење и урда	21.000	20.000	21.000	20.000	кг	70
093170	0701 90	Компир, свеж или разладен: Друг:	14.000	0	0	0	кг	50

**ЛИСТА
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Анекс V (в)		(се однесува на Член 28(2))						
Број на квота	Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01-31.03.2021 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2021 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2021 г.	Квота за период 01.10-31.12.2021 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
093412	0301 93 00 00	Кпан (Cyprinus .spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	10.000	0	0	0	кг	70

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Број на квота	Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01-31.03.2021 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2021 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2021 г.	Квота за период 01.10-31.12.2021 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
093413	0403 10 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 0403 90 91 0403 90 93	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса Што не надминува 1,5% Што надминува 1,5% но не надминува 27% Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6% Што надминува 6% Друго: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6%	25.000	0	25.000	0	кг	50
093063	1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	16.000	15.000	15.000	15.000	кг	100
093048	1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	13.000	13.000	13.000	13.000	кг	50
093149	1806 1806 20 1806 31 00 1806 32 1806 90	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао: -Други производи во табли или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг: -Други во блокови или шипки --Полнети --Неполнети: -Друго:	40.000	39.000	39.000	39.000	кг	50
093064	1902 *	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени, како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	15.000	0	14.000	0	кг	50
093250	1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	49.000	49.000	49.000	48.000	кг	50

093414	2102 10	Активен квасец:	29.000	29.000	29.000	29.000	кг	100
093415	2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	5.000	0	0	0	кг	100
093421	2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудни и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	14.000	0	0	0	кг	100/0**
093417	2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	16.000	15.000	15.000	15.000	кг	50
093067	2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег	36.000	36.000	36.000	35.000	л	50
093418	2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009:	57.000	57.000	57.000	56.000	л	50
093419	2402 20	Цигари што содржат тутун:	14.000	0	0	0	1000 п/ст	70

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

** Применлива царина за надминати количини како што е наведено во Анекс II

**ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01- 31.03.2021 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2021 г.	Квота за период 01.07.- 30.09.2021 г.	Квота за период 01.10- 31.12.2021 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
093173	2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег	10.000	0	10.000	0	л	12
093174	2402 20	Цигари што содржат тутун:	10.000	9.000	9.000	9.000	1000 п/ст	27

**ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА
ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА**

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01- 31.03.2021 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2021 г.	Квота за период 01.07.- 30.09.2021 г.	Квота за период 01.10- 31.12.2021 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
093105	ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина: Вина од свежо грозје:	54.150	54.150	54.150	54.150	л	100

Бр. 11 -8858/1
28 декември 2020 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

4277.

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 180/2019) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата на 31.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ
ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕР-
ВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ
ДРУШТВА ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Висината на месечниот надомест, што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од секое пензиско друштво, за 2020 година изнесува 0,8% од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во секој пензиски фонд со кој управува пензиското друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласно од Собранието на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1548/5
1 ноември 2019 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
Максуд Али, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

4278.

Врз основа на член 70 став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 123/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

ПРОГРАМА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОН-
ТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ОДДЕЛНИ ФИ-
ЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ
ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ИЛИ КАТЕГОРИИ
ХРАНА ЗА 2020 ГОДИНА**

I

Во Програмата за користење на средства за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2020 година („Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 46/20 и 216/20) во делот на I износот „1.299.800,00“ се заменува со износот „183.700,00“ денари.

II

Во делот IV.1 во ставот 2, бројот „38“ се заменува со бројот „6“.

III

Во делот IV.2 во ставот 2, бројот „75“ се заменува со бројот „11“.

IV

Во делот IV.3 во ставот 2, бројот „120“ се заменува со бројот „18“.

V

Во делот IV.4 во ставот 2, бројот „40“ се заменува со бројот „6“.

VI

Во делот IV.5 во ставот 2, бројот „80“ се заменува со бројот „12“.

VII

Во делот IV.6 во ставот 2, бројот „200“ се заменува со бројот „30“.

VIII

Во делот IV.7 во ставот 2, бројот „600“ се заменува со бројот „90“.

IX

Во делот IV.8 во ставот 2 бројот „80“ се заменува со бројот „8“, бројот „5“ се заменува со бројот „1“, а зборовите „за радионуклиди во месо – 40 и млеко -40“ се заменуваат со зборовите „радионуклиди во месо -4 и млеко -4“.

X

Во делот V.1 бројот „458“ се заменува со бројот „65“, а износот „366.400,00“ денари се заменува со износот „52.000,00“ денари.

XI

Во делот V.2 бројот „540“ се заменува со бројот „71“ а износот „270.000,00“ денари се заменува со износот „35.500,00“ денари.

XII

Во делот V.3 бројот „120“ се заменува со бројот „18“ а износот „96.000,00“ денари се заменува со износот „14.400,00“ денари.

XIII

Во делот V.4 бројот „158“ се заменува со бројот „24“ а износот „126.400,00“ денари се заменува со износот „19.200,00“ денари.

XIV

Во делот V.5 бројот „200“ се заменува со бројот „30“ а износот „80.000,00“ денари се заменува со износот 12.000,00 денари.

XV

Во делот V.6 бројот „600“ се заменува со бројот „90“ а износот „240.000,00“ денари се заменува со износот „36.000,00“ денари.

XVI

Во делот V.7 бројот „80“ се заменува со бројот „8“, износот „96.000,00“ се заменува со износот „9.600,00“ денари, бројот „5“ се заменува со бројот „1“, износот „25.000,00“ денари се заменува со износот „5.000,00“ денари, а зборовите „радионуклиди во млеко - 40 и месо - 40“ се заменуваат со зборовите „радионуклиди во млеко -4 и месо -4“.

XVII

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-3120/1
18 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Николче Бабовски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 4279.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно со чл. 9, ст. 1, алинеја 3, чл. 10, ст.1, чл. 43 и чл. 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07 и „Службен весник РСМ“ 42/20), на одржаната четиринаесетта седница на ден 23.12.2020 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Стево Митевски – јавен обвинител на Основно то јавно обвинителство Свети Николе, му се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, поради исполнување на условите за старосна пензија со пополнување на 67(шеесет и седум) години возраст.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престануваат заклучно со 9.1.2021 година.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 23.12.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР бр. 17/20
23 декември 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 4280.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а во врска со член 29 став (1) и член 122 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 24 декември 2020 година донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС

Член 1

Во Тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.274/19), членот 13 се менува и гласи:

„(1) Определувањето на тарифите за пренос на природен гас за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година се врши во согласност со Прилог III од овој Тарифен систем.

(2) За периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година, според карактеристиките и динамиката на користење на преносниот систем, се утврдуваат следните категории на потрошувачи:

1) производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани постројки во кои едновременно и во еден процес се произведува електрична и топлинска енергија и/или механичка енергија,

2) производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи и

3) останати потрошувачи со потрошувачка на природен гас во претходната година помала од 150.000 Nm³.

(3) Односот на тарифите за пренос на природен гас за категориите на потрошувачи од ставот (1) на овој член изнесува: 1 : 1,1 : 1,15, соодветно.

(4) На носителите на лиценци за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија за потрошените количини во период од 01.05.2021 до 30.09.2021 година, операторот на системот за пренос на природен гас може да им ја намали тарифата за вршење на дејноста пренос на природен гас до 50% од определените со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2021 година.“

Член 2

Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи: „Одредбите на членовите од 1 до 12 и Прилозите I, II и IV од Тарифен систем се применуваат од 1 јануари 2022 година.“

Член 3

Овој тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2588/1
24 декември 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 7, por ne lidhje me nenin 29 paragrafi (1) dhe neni 122 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/2018 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/2019), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 24 dhjetor 2020, miratoi:

**SISTEM TARIFOR
PËR NDRYSHIMIN E SISTEMIT TARIFOR PËR
TRANSMETIM TË GAZIT NATYROR DHE
ORGANIZIMIN DHE MENAXHIMIN E TREGUT TË
GAZIT NATYROR**

Neni 1

Në Sistemin tarifor për transmetimin e gazit natyror dhe organizimin dhe menaxhimin e tregut të gazit natyror* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 245/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 274/19), neni 13 ndryshon si në vijim:

„(1) Percaktimi i tarifave për transmetim të gazit natyror për periudhën prej 01.01.2021 deri me 31.12.2021 kryhet në pajtim me shtojcën III nga ky sistem tarifor.

(2) Për periudhën prej 01.01.2021 deri me 31.12.2021, sipas karakteristikave dhe dinamikës së shfrytëzimit të sistemit për transmetim, përcaktohen kategoritë e konsumatorëve si në vijim:

1) prodhues të energjisë termike dhe elektrike nga impiante të kombinuara në të cilat njëkohësisht dhe në të njëjtin proces prodhohet energji termike dhe elektrike dhe/apo energji mekanike,

2) prodhues të energjisë termike dhe konsumatore industrial dhe

3) konsumatorë të tjerë me konsum të gazit natyror nga viti paraprak në sasi më të vogla se 150.000 Nm³

(3) Proporcioni i tarifave për transmetim të gazit natyror për kategorinë e konsumatorëve sipas paragrafit (1) të këtij neni është: 1 : 1,1 : 1,15, përkatësisht.

(4) Barteve të licensave për prodhim të kombinuar të energjisë elektrike dhe termike për sasitë e harxhuara në periudhën prej 01.05.2021 deri 30.09.2021, operatori i sistemit të transmetimit të gazit natyror mund të ua zvogelojë tarifen për transmetim të gazit natyror deri me 50% nga percaktimi me Vendimin për percaktim të të ardhurave maksimale dhe tarifës për kryerjen e veprimtarisë për transmetim të gazit natyror për vitin 2021.“

Neni 2

Në nenin 14, paragrafi (1) ndryshohet dhe lexon:

"Dispozitat e neneve prej 1 deri 12 dhe shtojcat I, II dhe IV të këtij sistemi tarifor do të zbatohen nga 1 janari 2022.“

Neni 3

(1) Ky sistem tarifor hyn në fuqi një ditë pas publikimit të tyre në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.“

Nr. 01-2588/1
24 dhjetor 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

4281.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 15 и член 30 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2020 година, донесе

**П Р А В И Л А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

Член 1

Во Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 65/19, 162/19 и 233/20), членот 13 се менува и гласи:

(1) „Снабдувањето со топлинска енергија на нови објекти се врши во согласност со Решението за приклучување на системот за дистрибуција на топлинска енергија издадено од операторот на системот за дистрибуција и Изјавата за одобрување на термоенергетски прием на објектот издадена од снабдувачот.

(2) Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кои што се приклучуваат за прв пат на системот за дистрибуција на топлинска енергија може да се врши поединечно исклучување и поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот, на барање на сопственикот во согласност со постапката утврдена во членовите 54 и 54-а од овие правила.

(3) Барањето за поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот од ставот (2) на овој член може да се поднесе во текот на целата грејна сезона во која што објектот се приклучил за прв пат.

(4) Сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој не е приклучен на системот за централно греење има обврска да го плаќа фиксниот дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија кој се определува согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

(5) Од обврската од став (4) од овој член се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кои што ќе спроведат постапка утврдена во членот 54-б од овие правила.“

Член 2

Во членот 54 во ставот (3) зборовите „став (1)“ се заменуваат со зборовите „став (2)“.

Во ставот (4) зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „став (3)“.

Во ставот (6) зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „став (3)“.

Член 3

Овие правила влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Бр. 01-2589/1
24 декември 2020 година
Скопје

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 15 dhe nenit 30 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 24 dhjetor 2020, miratoi:

**RREGULLAT
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
RREGULLAVE TË FURNIZIMIT ME ENERGJI
TERMIKE**

Neni 1

Në Rregullat e Furnizimit me Energji Termike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 65/19, 162/19 dhe 233/20), neni 13 ndryshon si në vijim:

(1) "Furnizimi me energji termike në objektet e reja kryhet në përputhje me Aktvendimin e Lidhjes në Sistemin e Shpërndarjes së Energjisë Termike, të lëshuar nga operatori i sistemit të shpërndarjes dhe Deklaratën e miratimit të marrjes termoenergjetike në objekt, të lëshuar nga furnizuesi.

(2) Në objektet banuese, banuese-afariste, afariste-banuese dhe afariste, të cilat lidhen për herë të parë në sistemin e shpërndarjes së energjisë termike, mund të kryhet shkycje individuale dhe shkycje individuale e përkohshme e pjesës së veçantë të objektit, me kërkesë të pronarit në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenet 54 dhe 54-a të këtyre rregullave.

(3) Kërkesa për ndërprerjen individuale të përkohshme të pjesës së veçantë të objektit sipas paragrafit (2) të këtij neni, mund të parashtrohet gjatë tërë sezonit të ngrohjes, në të cilin objekti është lidhur për herë të parë.

(4) Pronari i pjesës së veçantë në ndërtesat banuese, banuese-afariste, afariste-banuese dhe ato afariste, i cili nuk është lidhur në sistemin e ngrohjes qendrore, është i detyruar ta paguajë pjesën fikse të kompensimit total të energjisë termike, e cila përcaktohet në përputhje me Sistemin Tarifor të Shitjes së Energjisë Termike.

(5) Nga obligimi sipas paragrafit (4) të këtij neni lirohet pronari i pjesës së veçantë në objektet banuese, banuese-afariste, afariste-banuese dhe afariste, të cilët do të inicojnë procedurë të veçantë të përcaktuar në nenin 54-b të këtyre rregullave".

Neni 2

Në nenin 54, në paragrafin (3) fjalët „paragrafi (1)“ zëvendësohen me fjalët „paragrafi (2)“.

Në paragrafin (4) fjalët „paragrafi (2)“ zëvendësohen me fjalët „paragrafi (3)“.

Në paragrafin (6) fjalët „paragrafi (2)“ zëvendësohen me fjalët „paragrafi (3)“.

Neni 3

Këto rregulla hyjnë në fuqi një ditë pas publikimit të tyre në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Nr. 01-2589/1
24 dhjetor 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2020312